



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 17 март 1976
Скопје
Број 7 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

66.

Врз основа на член 191 од Законот за извршување на кривичните санкции („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАПЛАТЕНИ ОД ПАРИЧНИТЕ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ

I

Дел од приходите од наплатените парични казни, изречени од судовите од општа надлежност, ќе се употребат:

1. 320.000 динари за промена на радијаторите за парното отопление во судската зграда Битола;
2. 320.000 динари за промена на радијаторите за парното отопление во судската зграда Штип;
3. 55.000 динари за адаптација на просторите на Општинскиот суд Скопје I — Скопје;
4. 30.000 динари за адаптација на парното отопление во судската зграда на Општинскиот суд Струга;
5. 1.400.000 динари за изградба на Општинскиот затвор во Гевгелија.

II

За користење на овие средства претседателите на окружните и општинските судови односно управителите на општинските затвори склучуваат договори со изведувачите на работите од точката I односно со продавачот.

III

Средствата распределени со оваа програма, по налог на републичкиот секретар за правосудство, ќе се пренесат веднаш на користење, по склучување на договорите.

IV

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 12-2260/1
18. XI.1975 година.
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

67.

Врз основа на член 24 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), републичкиот секретар за здравство и социјална политика во согласност со републичкиот секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ЗА ИЗВРШЕНОТО СИСТЕМАТСКО НАБЉУДУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Републичкиот хидрометеоролошки завод со резултатите од извршеното систематско набљудување и испитување на загаденоста на воздухот на територијата на Републиката писмено ги известува: Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика, Републичкиот секретаријат за урбанизам и станбено-комунални прашања, Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Резултатите се доставуваат еднаш месечно и тоа: најдоцна до 15 во наредниот месец за изминатиот месец, а за акутните појави на загадување на воздухот, податоците се доставуваат по најбрз пат до овластените органи од став 1, заради преземање на соодветни мерки.

Член 2

Резултатите за испитуваните штетни материји се доставуваат како средно дневни, или поединечни (минутни или часовни) вредности, а во споредба со максимално дозволените концентрации според член 4 од Законот за заштита на воздухот од загадување.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-586
19 февруари 1976 година
Скопје

Согласен:
Републички секретар
за урбанизам, станбени
и ком. прашања,
дипл. инж. **Томислав Папеш, с. р.**

Републички секретар
за здравство и социјална политика,
Јездимир Богдански, с. р.

68.

Врз основа на член 22 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), републичкиот секретар за здравство и социјална политика во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија и републичкиот секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ПОТРЕБНИТЕ СТРУЧНИ КАДРИ, ОПРЕМА,
УРЕДИ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРОСТОРИИ ШТО
МОРААТ ДА ГИ ИМААТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ВРШАТ
КОНТРОЛА НА ЗАГАДНОСТА НА ВОЗДУХОТ
И МЕРЕЊА НА ИСПУШТЕНИТЕ ШТЕТНИ МА-
ТЕРИИ ВО ВОЗДУХОТ

Член 1

Организациите на здружен труд кои со посебен пропис се определени да вршат контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот, мораат да ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Организацијата на здружен труд која врши контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот, мора да има најмалку по еден од следните високообразовани кадри:

- дипломиран фармацевт;
- дипломиран хемичар;
- дипломиран инженер-технолог;
- лекар специјалист по хигиена.

Член 3

Организацијата на здружен труд која врши контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот мора да ја има најмалку следната опрема, уреди и инструменти:

1. Опрема:

- лабораториски работни маси;
- лабораториски работни столови;
- лабораториски ормани;
- соодветна лабораториска стакларија;
- соодветни лабораториски реагенси; и
- филтер хартија.

2. Уреди:

- дигестор;
- вакум;
- вентилација; и
- соодветна водоводна и електрична инсталација.

3. Инструменти:

- аналитичка вага;
- поларограф;
- седиментатор;
- електроаспирациона пумпа;
- спектрофотометар;
- колориметар;
- кулограф;
- фотометар; и
- пехаметар (РН метар).

Член 4

Заради вршење на лабораториски испитувања организациите на здружен труд од член 1 од овој правилник мораат да ги имаат следните простории:

- просторија за прием и подготовка на примероци;
- просторија за сместување на осетлива апаратура;
- просторија за миење на лабораториски садови.

Сидовите и подовите на просториите на организациите на здружен труд од претходниот став мораат да бидат со глатка површина која лесно се

чисти и одржува, да има таков просторен распоред и можност за вентилација за да не би дошло до навлегување на други материи кои можат да имаат штетно влијание врз анализите.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-586/1

19 февруари 1976 година

Скопје

Републички секретар за здравство и социјална политика,
Јездимир Богдански, с. р.

Согласни:

1. Републички секретар за индустрија и трговија
м-р **Александар Донеv, с. р.**
2. Републички секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања,
дипл. инж. **Томислав Палев, с. р.**

69.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 50 од Критериумите и мерилата за распределба на средствата на Основната заедница на образованието и воспитувањето во Скопје наменети за основна дејност на воспитно-образовните работни организации и другите корисници што ги финансира заедницата бр. 01-384 од 13 април 1972 година донесени од Собранието на заедницата, по одржаната јавна расправа од 16 јануари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 50 од Критериумите и мерилата за распределба на средствата на Основната заедница на образованието и воспитувањето во Скопје наменети за основна дејност на воспитно-образовните работни организации и другите корисници што ги финансира заедницата бр. 01-384, донесени од Собранието на заедницата на 13 април 1972 година („Билтен на Основната заедница на образованието и воспитувањето во Скопје“ бр. 2/72).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на основното образование во Скопје на начин пропишан за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 47/74 од 17 јуни 1975 година поведе постапка за оценување законитоста на членот 50 од критериумите и мерилата означени во точката 1 на оваа одлука поради тоа што основано се постави прашањето за неговата законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со членот 50 од оспорените критериуми и мерила се предвидени од 120 до 130 бода како почетна основа за лицата со средно образование на работните места во административно-техничките дејности, додека за работното место негователка се предвидени 98 бода со тоа што почетната основа на работното место негователка се намалува за 15 нето пресметковни бода доколку работникот на ова работно место нема соодветен степен на образование односно квалификација, а се зголемува за тој број доколку работникот има средно учителско образование, средно медицинско училиште (медицинска сестра) или педагошка гимназија.

Според ставот 1 на член 4 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 39/71, 5/73 и 17/74) услов за здобивање со средно образование е претходно завршено основно училиште односно основно образование на возрастните. Со членот 7 од овој закон е предвидено средното образование, што го организираат училиштата

и другите установи и организации за средно образование, за кои е утврдено дека ги исполнуваат условите за вршење на образовно-воспитна дејност пропишани со овој закон (верифицирани установи) добива општо признање од општествената заедница и дека овие установи за средно образование издаваат свидетелства за средно образование како јавни исправи, во согласност со одредбите на овој закон. Според членот 17 од истиот закон училишта за средно образование се стручните училишта за одделни занимања и струки во стопанството и општествените служби, гимназиите и уметничките училишта. Со членот 193 од истиот закон е предвидено на лицата кои до 19 октомври 1971 година се здобиле со образование во некои од постојните училишта и други установи и организации според наставниот план и програма што бил одобрен од надлежен орган, да им се признава средно образование во смисла на овој закон.

Судот смета дека со тоа што со членот 50 од оспорените критериуми и мерила се предвидени од 120 до 130 бода како почетна основица за лицата со средно образование на работните места во административно-техничките дејности, а на работното место негователка се предвидени 98 бода, на образованието на негователките, кое тие го стекнале во верифицирано училиште за средно образование не му е дадена иста вредност како и на лицата со завршено средно образование. Според мислењето на Судот средно образование во смисла на Законот за средното образование им се признава на сите лица кои до истекот на рокот определен во овој закон (19 октомври 1971 година), се здобиле со образование во верифицирани установи според наставниот план и програма што бил одобрен од надлежен орган. Со оглед на тоа дека негователките кои го завршиле Училишниот центар за медицински сестри, бабици, болничари и детски гледачки-отсек за детски гледачки во Скопје, Судот смета дека и тие треба во смисла на означениот закон да се третираат како лица со завршено средно образование во својата струка и при вреднувањето на работното место по овој основ да бидат изедначени по бројот на бодовите со останатите работници со средно образование. Поради тоа што со членот 50 од оспорените критериуми и мерила почетните основици за работното место негователка со завршено верифицирано училиште за средно образование се утврдени во различен износ во однос на другите работници со средно образование, со што на стекнатото образование на негователките му е дадена помала вредност од образованието на другите работници со средно образование, што влијае и на наградувањето на негователките, Судот оцени дека тој не е во согласност со членовите 7 и 193 од Законот за средното образование.

Од друга страна, според членот 23 од Уставот на СР Македонија работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Исто така и со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправни спогодба ги утврдуваат, покрај другото, основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Според мислењето на Судот со членот 50 од оспорените критериуми и мерила се утврдени не само почетните основици за здобиеното образование и стекнатата стручност, туку и основиците (број на бодови) за секое работно место, со можност за извесни корекции. Судот смета дека мерилата по секој основ за распределба на средствата за лични доходи за секое работно место се утврдуваат со самоуправни спогодба од страна на работниците во основната организација на здружениот труд (внатрешна распределба), а не со акт вон основната организација (примарна распределба).

Со оглед на тоа дека со членот 50 од оспорените критериуми и мерила се утврдени почетните основици (број на бодови) за секое работно место во административно-техничките дејности со што, според мислењето на Судот, се навлегува во сферата на самоуправното одлучување на работниците во основните организации на здружениот труд, Судот оцени дека тој не е во согласност и со членот 23 од Уставот на СР Македонија и членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 47/74

16 јануари 1976 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с.р.

70.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-32 донесена од Органот на управата на Собранието на општина Радовиш на собирот на работните луѓе од 14 мај 1974 година, по јавната расправа одржана на 4 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 02-32 донесена од Органот на управата на Собранието на општина Радовиш на собирот на работните луѓе, од 14 мај 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Органот на управата на Собранието на општина Радовиш на начин определен за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 53/75 од 26 ноември 1975 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот и член 45 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Во текот на постапката како и на јавната расправа Судот утврди дека во членот 1 од оспорената одлука е определено личниот доход на работниците линеарно да се зголеми за по 550 динари на секој работник сметано од јануари 1975 година и дека овој принцип на распределба ќе важи сè до донесувањето на новата самоуправни спогодба за распределба на доходот и личните доходи. Во членот 2 од оваа одлука е определено дека комисијата за усогласување на самоуправниот спогодба за распределба на доходот и личните доходи се задолжува да изготви конечен предлог до крајот на октомври 1975 година, а по завршната сметка за 1975 година да се усогласат личните доходи според нововусвоената самоуправни спогодба за распределба на личните доходи.

Во членот 23 од Уставот на СР Македонија е определено дека работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Од друга страна според ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) личниот доход се утврдува според однапред предвидени основи и мерила во основната организација на здружениот труд, во согласност со основите и мерилата утврдени со самоуправниот спогодба и општествениот договор. Исто така, според членот 45 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), работниците во основната организација ги

распределуваат средствата за личните доходи со примена на основите и мерилата утврдени во самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, а во согласност со самоуправните спогодби и општествените договори за усогласување и распределба на доходот и личните доходи.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука не се предвидени основи и мерила за распределба на средствата за личниот доход туку е предвидено линеарно зголемување на личниот доход на секој работник за по 550 динари со што битно се менуваат утврдените соодноси меѓу работниците, Судот утврди дека оваа одлука не е во согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот и членот 45 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 53/75
4 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

71.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 7 од Правилникот за распределба на доходот и личните доходи на работниците во органот на управата на Собранието на општина Винаца, донесен од советот на работната заедница на седницата од 18 јуни 1975 година, по јавната расправа одржана на 16 јануари 1976 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 7 од Правилникот за распределба на доходот и личните доходи на работниците во Органот на управата на Собранието на општина Винаца, донесен од советот на работната заедница на седницата одржана на 18 јуни 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Органот на управата на Собранието на општина Винаца на начин определен за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 93/75 од 13 ноември 1975 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 7 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и алинејата 4 на член 3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Во текот на постапката како и на јавната расправа Судот утврди дека според членот 7 од пра-

вилникот, работниците распоредени на работни места за кои немаат соодветна стручна подготовка, а имаат работен стаж над 25 години, се ставени во поповолна положба од работниците што имаат иста стручна подготовка и се распоредени на исти работни места, а имаат помал работен стаж со тоа што утврдениот број на бодовите по сите критериуми им се зголемува за уште по 10 бода. Судот исто така утврди дека советот на работната заедница на органот на управата на Собранието на општина Винаца на седницата одржана на 17 октомври 1975 година донел Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за распределба на доходот и личните доходи на работниците во органите на управата. Со оваа одлука членот 7 од оспорениот правилник е изменет и дополнет така што во него е определено дека на работниците со работен стаж над 30 години за мажи односно над 25 години за жени вкупниот број на бодовите утврден по сите критериуми да им се зголемува за уште по 10 бода.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија во остварувањето на начелото за распределба според трудот на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал за зголемување на доходот во основната организација. Од друга страна, согласно алинејата 4 на член 3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), создавајќи општествени, материјални и хумани услови за работа, а во согласност со организацијата на работата, работниците покрај другото, го обезбедуваат начелото според кое работникот за еднаков вложен труд и под еднакви услови учествува со еднаков дел во распределбата на средствата за лични доходи и во остварувањето на другите права што се стекнуваат според резултатите на трудот.

Со оглед на тоа што со членот 7 од оспорениот правилник е предвидено работниците што не ги исполнуваат условите во поглед на стручната подготовка со различен дел да учествуваат во распределбата на средствата за лични доходи во зависност од должината на работниот стаж иако имаат ист степен на стручна подготовка и се распоредени на исти работни места, Судот утврди дека тој не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и алинејата 4 на член 3 од републичкиот Закон за меѓусебни односи на работниците во здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 93/75
16 јануари 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

108.

Врз основа на член 14 став 1 и член 99 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 11 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Новинско-издавачкото претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје, Новинско-издавачкото претпријатие „Полифика“ — Белград и Новинско-издавачкото графичко претпријатие „Борба“ — Белград, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОЛПОРТЕРИТЕ НА ПЕЧАТ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување на колпортерите на печат на подрачјето на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: осигурениците) и членовите на нивните семејства.

Член 2

Осигурениците во смисла на овој договор се колпортерите на печат (физички лица) кои со провизија продаваат и разнесуваат печат на претплатниците врз основа на договор склучен со новинско претпријатие и новинска установа, односно деловна единица на новинско претпријатие или новинска установа како и ревизорите на весници на кои вршењето на колпортерската односно ревизорската дејност им е единствено или главно занимање (во понатамошниот текст: колпортерска дејност).

Колпортерската дејност на лицето од став 1 на овој член се смета за единствено или главно занимање ако од таа дејност остварува месечен бруто доход од најмалку 500 динари.

Член 3

Правата од пензиското и инвалидското осигурување ги имаат осигурениците од член 2 на овој договор и членовите на нивните семејства во обем и под условите што се определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е определено поинаку.

На осигурениците од овој договор се применуваат одредбите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за остварување, користење и губење на правата и постапката за остварување на правата, ако со овој договор не е определено поинаку.

Одредбите на законите наведени во став 1 на овој член, со кои се регулирани правата на осигурениците-борци од НОВ и шпанските борци се применуваат и на осигурениците-борци од НОВ и шпанските борци кога ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор.

Член 4

Правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат со признавање на својството на осигуреник.

Својството на осигуреник се устанува од првиот ден на наредниот месец откако по склучувањето на договорот колпортерот односно ревизорот остварил доход од член 2 став 2 на овој договор.

Ако договорот за колпортерска дејност е склучен во текот на месецот, висината на доходот од став 2 на овој член се утврдува сразмерно со бројот на деновите поминати во вршење на колпортерска дејност.

Својството на осигуреник престанува со денот на раскинувањето на договорот за вршење на колпортерска дејност, како и во случај кога осигуреникот во текот на три едномесечни календарски месеци не оствари доход најмалку од 500 бруто динари.

Член 5

Обврската за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување настанува со признавањето на својството на осигуреник.

За пензиското и инвалидското осигурување што се спроведува по овој договор се пресметуваат и уплатуваат придонеси пропишани со Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од единствената основна определена со овој договор.

Член 6

Основицата на осигурувањето што служи за определување на правата и плаќањето на придонесот се утврдува во единствен износ.

Член 7

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остварат правата од пензиското и инвалидското осигурување и тие да им се исплатуваат дури по престанокот на вршењето на колпортерската дејност и кога сите стасани придонеси за пензиското и инвалидското осигурување бидат уплатени во целост.

Член 8

Пензиите, паричниот надоместок за телесно оштетување и додатокот за помош и нега по овој договор се усогласуваат со движењето на трошоците на животот и со општите економски движења на вработените во Републиката, според мерилата и начелата утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 9

На осигурениците кои остваруваат право на старосна односно инвалидска пензија како и на членовите на нивните семејства кои остваруваат право на семејна пензија, не им следува право на заштитен додаток на пензијата.

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 10

Правата од пензиското осигурување ги остваруваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите општи акти на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за лицата во здружениот труд, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 11

Осигурениците не можат да остварат старосна пензија по одредбите на член 175 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 12

Право на старосна пензија може да се оствари откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на колпортер на печат, односно ревизор.

Член 13

Право на семејна пензија може да се оствари ако умрениот осигуреник поминал најмалку една година во осигурување во својство на колпортер на печат, односно ревизор.

Едногодишен рок на осигурување од ставот 1 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот, ако смртта настапила како последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 14

Старосната пензија се определува од пензиската основа која се утврдува од просечниот износ на основиците на осигурувањето според кои е уплатуван придонесот за пензиското и инвалидското осигурување во последните десет години на осигурување пред остварувањето на правото на пензија, или во кои и да било последователни десет години на осигурување од член 28 од овој договор.

За пресметување на десетгодишниот просек на основиците на осигурување се земаат предвид само основиците на осигурување од онаа календарска година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци.

Член 15

Додека осигуреникот не наврши 10 години на осигурување во својство на колпортер, сметано од 1. 1. 1966 година наваму, пензиската основа ќе се

утврдува според основните на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен по 1. 1. 1966 година до денот на остварување правото на пензија, без примена на одредбите од член 14 став 2 од овој договор.

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 16

Правата од инвалидското осигурување се обезбедуваат за случај на инвалидност, телесно оштетување од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на колпортерската дејност.

Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност и телесно оштетување предизвикани од болест, повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест.

Осигурениците ги остваруваат сите права од инвалидското осигурување во обем и под условите што се определени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е определено поинаку.

По исклучок од претходниот став осигурениците не можат, во случај на инвалидност од II категорија, да остварат право на вработување на својата работа со скратено работно време ниту надоместок во врска со користење на тоа право.

Член 17

Инвалидност во смисла на член 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој договор постои кога кај осигуреникот поради болест, повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест, настане губење или намалување на способноста за вршење на дејноста колпортер на печат, кое не може да се отстрани со лекување, односно со мерки на медицинска рехабилитација.

Член 18

Право на инвалидска пензија може да се оствари откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување како колпортер на печат.

По исклучок од став 1 на овој член осигуреникот кај кого настани инвалидност предизвикана со несреќа на работа или професионална болест остварува право на инвалидска пензија и пред истекот на 3 години на осигурување во својство на колпортер на печат.

Член 19

Инвалидска пензија се определува од пензиската основа што се утврдува на ист начин на кој се утврдува основата за старосна пензија според член 14 од овој договор.

Член 20

Осигуреник — инвалид на трудот од III категорија на инвалидност, кој со оглед на положбата на инвалидноста и преостанатата работна способност не може да работи на друга соодветна работа, а кој се стекне со право на професионална рехабилитација, се оспособува по пат на приучување за работа на друга соодветна работа за која се бара стручна подготовка стечена со приучување (IV категорија).

На инвалид на трудот од III категорија на инвалидност, кој е оспособен за работа на друга соодветна работа без професионална рехабилитација, му се обезбедува вработување на работа односно работно место за кое не се бара стручна подготовка (V категорија).

Член 21

Право на професионална рехабилитација и вработување на колпортерите им се обезбедува по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во случај на инвалидност од III категорија.

Трошоците во врска со професионалната рехабилитација односно вработување на инвалидите од став 1 на овој член, вклучувајќи ги и паричните надоместоци што на инвалидите на трудот им припаѓаат по овој договор, паѓаат на товар на средствата на Заедницата.

Член 22

Професионалната рехабилитација на осигурениците и упатувањето на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како е тоа предвидено со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 23

Како основа за определување на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација, како и за определување на привремен надоместок во врска со користење правото на вработување на друга соодветна работа се зема основата на осигурувањето од член 29 на овој договор.

Висината на материјалното обезбедување односно привремениот надоместок се определува во обем и под условите предвидени со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија што важат за осигурениците во здружениот труд.

Член 24

Кога за определување на одделни права по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен во определен период пред настапувањето на инвалидноста, како личен доход за определување на тие права то овој договор се земаат износите на основите на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во соодветниот временски период пресметан во смисла на соодветните одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 25

Во пензиски стаж на осигурениците се смета: 1) времето поминато во осигурување по овој договор,

2) периодите на стажот на осигурување навршени во осигурување по договорите за пензиско и инвалидско осигурување на колпортерите на печат,

3) — а) времето поминато во вршење на колпортерска дејност пред 1. 5. 1961 година, ако таа дејност е вршена како единствено или главно занимање и тоа онолку време колку е поминато во осигурување по договорот за социјално осигурување на колпортерите на печат или во работен однос по 15. 5. 1945 година,

— б) на осигуреник кој навршил 60 години на живот (маж) односно 55 години на живот (жена) и кој има најмалку 10 години колпортерска дејност пред воспоставувањето на социјалното осигурување на колпортерите на печат (пред 1. 5. 1961 година), се признава во пензиски стаж по две години од поранешната колпортерска дејност за секоја година помината во осигурување или во работен однос по 15. 5. 1945 година, со тоа што на тој начин од поранешната колпортерска дејност може да се признае најмалку 20 години,

— в) на осигуреник кој навршил 65 години живот (маж) односно 60 години живот (жена) и кој има најмалку 15 години колпортерска дејност пред почетокот на воспоставувањето на социјалното осигурување на колпортерите на печат (пред 1. 5. 1961 година), во пензиски стаж се признава по три години од поранешната колпортерска дејност

за секоја година помината во осигурување или во работен однос по 15. 5. 1945 година,

4) периодите на пензиски стаж од член 142 до 146 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,

5) при пресметување во пензиски стаж на времето поминато во вршење на колпортерска дејност пред 1 мај 1961 година, овластената стручна служба е должна претходно да прибави податоци и мислење од новинското претпријатие или новинската установа за обемот на колпортерската дејност на осигуреникот (големина на подрачјето на кое осигуреникот вршел колпортерска дејност, приближен број на продадени примероци на печат и др.) од кои може да се установи дали и во кое време колпортерската дејност му била единствено или главно занимање и дали е вршено постојано и непрекинато.

Член 26

Кога признавањето на определени периоди во пензиски стаж по Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е условено со стекнување својство на работник во здружен труд или престанок на тоа својство, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на колпортерската дејност, односно одредено траење или престанок на вршењето на таа дејност.

Член 27

Временските периоди поминати во вршење на колпортерска дејност по 1. 5. 1961 година кои не биле признати во пензиски стаж во смисла на член 26 точка 1 од овој договор затоа што колпортерот во тоа време не бил во осигурување бидејќи не го остварил договориениот пропишан просечен бруто доход, се сметаат како оправдани прекиноте на работа при пресметувањето густината на стабот на осигурувањето по член 20 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 28

Основицата на осигурување која служи за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и определување на правата се утврдува во месечен нето износ на личен доход од 1.860 динари.

Член 29

Во зависност од порастот на личните доходи на работниците во Републиката, основницата на осигурувањето од претходниот член, почнувајќи од 1. 1. 1976 година задолжително во почетокот на секоја календарска година се пресметува на соодветен повисок износ со примена на валоризационен коефициент што е утврден со одлука на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

ПРИДОНЕСИ

Член 30

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување според овој договор се пресметува и уплатува од основицата на осигурување по стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување по одредбите на Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за поодделни години (периоди) ги определува Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за осигурениците во здружениот труд.

Обврската за уплата на придонесот стасува првиот ден во месецот за тековниот месец.

Член 31

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на осигурениците го пресметува и уплатува новинското претпријатие, односно новинската установа како обврзник за уплата на придонесот

во полза на жиро — сметката на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Обврзникот на придонес плаќа придонес пресметан од основицата на осигурувањето која на осигуреникот му е определена по член 28 од овој договор.

Член 32

Обврската за плаќање на придонесот престанува со изминувањето на 31-от ден на спреченоста за работа и придонесот не се плаќа за сето време на непрекинато траење на таа спреченост за работа.

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА

Член 33

Правото на старосна и инвалидска пензија остварено по овој договор, се користи по престанокот на вршењето на колпортерската дејност, а исплатата на пензијата се одредува почнувајќи од првиот ден на наредниот месец по уплатата на сите неплатени придонеси.

За користењето, запирањето, губењето и престанокот на останатите права од пензиското и инвалидското осигурување се применуваат одредбите од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 34

На уживателот на пензија му се запира исплатата на пензијата за време додека е во работен однос или врши работи или задачи за основни и други организации на здружен труд, државни органи, задруги, општествени и други организации, како и за време на вршење самостојна дејност за која е установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување.

Заедницата може да одреди да им се исплатува дел од пензијата на вработените корисници на пензија, или корисниците на пензија кои вршат самостојна дејност за која е установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување, кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена) а истата е помала од просечниот личен доход во Републиката за време на вработувањето односно вршењето на самостојната дејност.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 35

Права од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор може да оствари колпортер на печат односно ревизор на кого му е признато својство на осигуреник.

Својството на осигуреник и основицата на осигурување врз основа на пријавата, со решение ги утврдува овластената стручна служба на чие подрачје се наоѓа новинското претпријатие или установа со која е склучен договор во смисла на член 2 од овој договор. Ова решение треба да содржи, покрај другото, фамилијарно и родено име на колпортерот на печат односно ревизорот износот на остварениот бруто приход од член 2 став 2 на овој договор, износот на основицата на осигурувањето, стапката и износот на придонесот што го плаќа новинското претпријатие, новинската установа, односно подносителот на пријавата, како и бројот на сметката на која се уплатува придонесот.

Член 36

Примерок од решението за признавање својството на осигуреник, за определување основица на осигурувањето, за пензискиот стаж и за правата од пензиското и инвалидското осигурување, овластената стручна служба доставува до осигуреникот и подносителот на пријавата.

Против решението од став 1 на овој член, осигуреникот и подносителот на пријавата имаат право на жалба.

Член 37

Пријава на осигурување, пријава за промена на осигурување и одјава на осигурувањето поднесуваат до надлежната овластена стручна служба новинските претпријатија и новинските установи, односно нивните деловни единици за сите колпортери кои се занимаваат со продажба и разнесување на печат за нивна сметка и ревизорите на единици за себе (во натамошниот текст: подносител на пријава).

Пријавата на осигурување се поднесува во рок од 8 дена по истекот на месецот во кој осигуреникот остварил бруто доход во износ од најмалку 500 динари (член 2 став 2 од овој договор).

Подносителот на пријавата е должен во рок од 8 дена писмено да ја извести надлежната овластена стручна служба за раскинување на договорот со ревизорот односно со колпортерот на печат, односно да поднесе одјава од осигурувањето по истекот на три едноподруго календарски месеци во кои е остварен месечен бруто доход помалку од износот утврден во член 2 став 2 од овој договор.

Член 38

Подносителот на пријавата е должен со пријавата на осигурувањето да приложи докази за пензискиот стаж.

Член 39

Ако со овој договор не е определено поинаку, правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат по постапката утврдена со Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и одредбите на Законот за општа управна постапка.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Колпортерите на печат односно ревизорите кои се осигурени по Договорот за пензиско и инвалидско осигурување на колпортерите на печат на подрачјето на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 34/74) се сметаат за осигуреници по овој договор.

Член 41

Собранието на Заедницата може да одлучи по овој договор да се осигуруваат и колпортери на печат кои склучиле договор со новинско претпријатие односно установа која не е потписник на овој договор, ако новинското претпријатие или установа ги прифати условите од овој договор.

Член 42

Појаснувања за примената и спроведувањето на овој договор дава, по потреба, Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во согласност со другите потписници на овој договор.

Член 43

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а дојде до измена во тие прописи, при остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување и извршувањето на обврските од овој договор ќе се применат соодветните изменети прописи.

Член 44

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престануваат да важат одредбите на Договорот за пензиско и инвалидско осигурување на колпортерите на печат на подрачјето на СРМ бр. 01-371/1 од 13. 6. 1974 година.

Член 45

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

бр. 01-1657/1
22 декември 1975 година
Скопје

ДОГОВАРАЧИ:

За Новинско-издавачкото претпријатие
„Нова Македонија“ — Скопје,
Јосиф Илковски, с. р.
За Новинско-издавачкото претпријатие
„Политика“ — Белград,
Драгољуб Симиќ, с. р.
За Новинско-издавачкото претпријатие
„Ворба“ — Белград,
Драган Паројчиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје,
Илија Бошков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

109.

Врз основа на член 4 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации, работните луѓе во работните заедници во државните органи, во општествено-политичките организации и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружениот труд, работниците вработени од други лица, работните луѓе кои вршат занаетчиска, угостителска и друга самостојна дејност, корисниците на пензија и работните луѓе кои вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост од подрачјето на општината Кавадарци, заедно со работниците во организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност од подрачјето на општината Кавадарци ја склучија следната

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За задоволување на своите лични и заеднички потреби и интереси во областа на здравството и здравственото осигурување врз начелата на заемност и солидарност, работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации, работните луѓе во работните заедници во државните органи, во општествено-политичките организации и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружениот труд, работниците вработени од други лица, работните луѓе кои вршат занаетчиска, угостителска и друга самостојна дејност, корисниците на пензија (во натамошниот текст: работници) и работните луѓе кои вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост (во натамошниот текст: земјоделци) од подрачјето на Општината, заедно со работниците во организациите на здружениот труд кои вршат здравствена дејност од подрачјето на општината Кавадарци основаат Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување-Кавадарци (во натамошниот текст: Општинска заедница).

Член 2

Општинската заедница се основа како самоуправни интересна заедница во областа на здравството и здравственото осигурување за подрачјето на општината Кавадарци.

Дејноста на Општинската заедница е од посебен општествен интерес.

Општинската заедница има својство на правно лице.

Седиштето на Општинската заедница е во Кавадарци.

Член 3

Во Општинската заедница работниците и земјоделците како корисници на здравствените услуги и други права од здравственото осигурување (во натамошниот текст: корисници на услугите) и работниците во организациите на здружениот труд кои вршат здравствена дејност, како даватели на услуги, здружуваат труд и средства и остваруваат слободна размена на трудот, во услови и односи утврдени со оваа спогодба, Статутот и другите самоуправни акти во Општинската заедница и договори.

Меѓусебните односи на корисниците на услугите и давателите на услугите во Општинската заедница се утврдуваат така што на корисниците на услугите да им се обезбеди право да одлучуваат за средствата што ги здружуваат во неа, а на давателите на услугите право во слободната размена на трудот да обезбедуваат еднаква општествено-економска положба како и работниците во другите организации на здружениот труд.

Член 4

Во Општинската заедница определени права од здравствената заштита и здравственото осигурување остваруваат и работниците вработени во странство за себе и членовите на своите семејства, како и други здравствено неосигурени лица, во согласност со Законот и меѓународни договори.

Член 5

Во вршењето на својата дејност Општинската заедница соработува со другите самоуправни интересни заедници од областа на здравството и здравственото осигурување, со општествено-политичките заедници и организации и други самоуправни организации и заедници.

Член 6

Општинската заедница се здружува со другите општински заедници од територијата на СР Македонија во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст — Републичка заедница) по пат на Самоуправна спогодба за здружување во Републичка заедница, со која се утврдуваат правата, обврските и одговорностите на таа заедница.

Со самоуправни спогодба или на друг начин Републичката заедница може да се овласти за вршење на други работи и задачи.

II. МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ И ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 7

Во Општинската заедница корисниците на услугите и давателите на услугите рамноправно и заеднички ја утврдуваат политиката на развојот и унапредувањето на здравствената дејност, донесуваат програми и планови за развој на здравствената дејност и го утврдуваат обемот на здравствената заштита, висината на придонесите за здравствено осигурување и остваруваат други заеднички интереси во согласност со закон, оваа спогодба, Статутот и другите самоуправни акти на Општинската заедница.

I. Права и обврски на корисниците на услугите**Член 8**

Во Општинската заедница корисниците на услугите остваруваат право на здравствена заштита и други права од здравственото осигурување утврдени со закон, оваа спогодба, Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница.

Член 9

Во Општинската заедница корисниците на услугите остваруваат право на:

— задолжителните видови на здравствена заштита утврдени со закон, во обем утврден со соодветна програма;

— здравствена заштита и други права од здравственото осигурување, за случај на несреќа при работа и професионални заболувања, утврдени со закон;

— други права од здравствената заштита и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Општинската заедница.

Член 10

За правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што ги утврдува Општинската заедница самостојно одлучуваат:

— работниците — корисници на услугите — за своите права;

— земјоделците — корисници на услугите — за своите права.

Член 11

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Општинската заедница, се утврдуваат најмалку на нивото на правата што корисниците на услугите (работниците и земјоделците) ги имале до 31 март 1974 година.

Член 12

Правата од здравственото осигурување над оние што се утврдени со закон и нивниот обем, условите и начинот на остварувањето на правата и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се утврдуваат со Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница.

Член 13

Средства потребни за обезбедување на правата на корисниците на услугите од членот 10 на оваа спогодба обезбедуваат:

— обврзниците на придонес од член 24 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување; и

— општествено-политичките заедници, од своите средства.

Член 14

Корисниците на услугите имаат право да организираат и спроведуваат контрола над условите и начинот под кои се укажува здравствена заштита од страна на давателите на услугите.

2. Права и обврски на давателите на услугите**Член 15**

Работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите со вршење на својата работа стекнуваат доход преку цената на здравствената заштита (здравствени услуги, програма, акција, мерки и друго) што ја укажуваат и со кои ги задоволуваат потребите на корисниците на услугите во областа на здравството.

Цената на здравствената заштита ја утврдуваат заеднички и рамноправно корисниците на услугите и давателите на услугите, со примена на принципот за слободна размена на трудот, врз основа на поли-

тиката за развој и унапредување на здравствената дејност, програмата за здравствената заштита и расположивите средства на Општинската заедница за тековната година.

Член 16

Давателите на услугите се должни да обезбедат целосна и квалитетна здравствена заштита во рамките на утврдените права на здравствената заштита на корисниците на услугите, со оптимално користење на техничките, кадровските, материјалните и други можности на организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност.

III. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО

Член 17

Со работите на Општинската заедница управува Собранието на Општинската заедница.

Собранието на Општинската заедница го сочинуваат:

— Собор на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— Собор на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— Собор на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Член 18

Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите се состои од 23 делегати.

Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите се состои од 8 делегати.

Соборот на делегатите на давателите на услугите се состои од 9 делегати.

Член 19

Делегатите во соборите на Собранието на Општинската заедница се избираат за време од 4 години.

Никој не може повеќе од двапати едноподруго да биде избран за делегат на собор на Собранието на Општинската заедница.

Изборот и отповикувањето на делегатите на соборите на Собранието на Општинската заедница се врши на начин и по постапка утврдена со Законот за избор на делегации и делегати на собранијата на самоуправниот интересни заедници.

Член 20

При заемањето на ставови по прашањата за кои се одлучува во Собранието делегатот постапува во согласност со насоките и основните ставови на делегацијата односно делегациите кои го избрале за свој делегат, со уважување на интересите и ставовите и на другите делегати и пошироките општествени интереси и потреби.

Член 21

Делегатот за својата работа е одговорен пред делегацијата односно делегациите кои го избрале и е должен да ги известува за работата на Собранието и за својата работа.

Член 22

Со статутот на Општинската заедница поблиску се утврдуваат правата, должностите и одговорностите на делегатите пред делегацијата, односно делегациите кои ги избрале.

Член 23

Собранието на Општинската заедница ги врши особено следните работи:

1. донесува статут на Општинската заедница;

2. ја утврдува политиката за развој и унапредување на здравствената дејност и донесува годишни и перспективни планови за развој на здравствената дејност;

3. ја утврдува програмата за здравствена заштита на Општинската заедница;

4. донесува финансиски план и ја утврдува вршната сметка на Општинската заедница;

5. го усвојува годишниот извештај за работа на Општинската заедница;

6. одлучува за склучување спогодби со општествено-политичките заедници за обезбедување здравствена заштита на неосигурените лица;

7. ги утврдува основите и условите за обезбедување слободна размена на трудот меѓу корисниците на услугите и давателите на услугите и цената на здравствената заштита;

8. ги утврдува основите за определување на придонеси за здравствено осигурување на лицата кои вршат самостојни и професионални дејности и за други категории осигуреници за кои основницата не е утврдена со закон;

9. ги утврдува придонесите за здравствено осигурување;

10. ги утврдува основите и мерилата за издвојување на средства во резервниот фонд на Општинската заедница;

11. донесува општи акти за правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

12. одлучува за обезбедување дополнителни средства и за начинот на покривање на загубите во работењето на Општинската заедница;

13. спогодбено со другите заедници на здравството и здравственото осигурување го определува начинот на управување со фондот за реосигурување, видовите и обемот на ризиците што се реосигуруваат, тарифите и премиите за реосигурување, надоместоците што се обезбедуваат во случај на настапување на реосигурените ризици и условите и постапката за остварување на овие ризици;

14. ги избира и отповикува членовите на вршните органи и другите постојани и повремени органи и тела на Собранието;

15. одлучува за основањето и организацијата на стручната служба на Општинската заедница за вршење на стручни, административни и финансиски работи и го утврдува износот на средствата потребни за вршење на тие работи;

16. одлучува за склучување спогодба за регулирање на меѓусебните односи меѓу Општинската заедница и работниците на Стручната служба;

17. го именува и разрешува индивидуалниот раководен орган на Стручната служба и работниците на раководни работни места утврдени со спогодбата од претходната точка;

18. дава согласност на општите акти на Стручната служба за кои таква согласност е предвидена со спогодбата од точка 16;

19. одлучува за склучување спогодби со други интересни заедници и организации за вршење на определени стручни, финансиски и административни работи за тие заедници односно организации од страна на Стручната служба;

20. избира и отповикува делегати во Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување;

21. врши и други работи кои со Закон, Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 24

За вршење на работите од член 23, став 1, точка 1, 4 и 5 и 14—20 одлучува Собранието на Општинската заедница на заедничка седница на сите собори на делегатите.

За вршење на работите од член 23, став 1, точка 2, 3, 6—10, 12, 13 одлучува рамноправно Соборот на делегатите на давателите на услугите.

За вршење на работите од член 23, став 1, точка 2, 3, 7, 9, 10, 12 и 13 одлучуваат рамноправно Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите.

За вршење на работите од член 23, став 1, точка 11 одлучува самостојно Соборот на делегатите на корисниците — работници односно Соборот на делегатите на корисниците — земјоделци.

Член 25

Соборите на Собранието на Општинската заедница заеднички, рамноправно или самостојно одлучуваат и за други прашања утврдени со Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница.

Член 26

За работите за кои соборите на Собранието на Општинската заедница одлучуваат на заедничка седница на сите собори, одлука се донесува со мнозинство на гласови на сите делегати присутни на седницата на Собранието.

За работите за кои рамноправно одлучуваат Соборот на делегатите на корисниците на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одлука се донесува на посебни седници на соборите со мнозинство гласови на присутните делегати. Одлуката се смета за донесена ако е усвоена со мнозинство на гласови во двата собора.

За работите за кои соборите на делегатите одлучуваат самостојно, одлука се донесува со мнозинство на гласови на присутните делегати на седницата на соборот.

Член 27

Ако при одлучувањето за работите во надлежност на Собранието на Општинската заедница, за кои рамноправно одлучуваат соборите на делегатите на посебни седници, не се постигне согласност по два претреса едноподо друго, се пристапува кон постапка за усогласување.

Постапката за усогласување ја спроведува Заедничка комисија во која секој собор избира еднаков број членови.

Комисијата работи по постапка утврдена со Деловникот на Собранието.

Ако Комисијата не постигне усогласување на ставовите по спорното прашање и ако надлежниот собор на делегатите на корисниците на услугите и соборот на делегатите на давателите на услугите не го усвојат предлогот на Комисијата, Собранието на општината Кавадарци донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Одлуката од претходниот став се применува до донесување на одлука по истото прашање од Собранието на Општинската заедница.

Член 28

Собранието од редот на своите членови избира претседател на Собранието и негов заменик.

Секој собор на делегатите на Собранието на Општинската заедница од редот на своите членови избира претседател на соборот и негов заменик.

Претседателот на Собранието, претседателите на соборите на делегатите на Собранието и нивните заменици ги вршат работите кои со Статутот на Општинската заедница, Деловникот и другите општи акти им се ставени во надлежност.

Член 29

Собранието на Општинската заедница одредени извршни функции доверува на своите извршни органи.

Член 30

Собранието на Општинската заедница може да формира постојани и повремени органи и тела:

Член 31

Со Статутот и со другите самоуправни општи акти на Општинската заедница се утврдуваат извршните органи и постојаните и повремени тела на Собранието, нивниот состав и делокруг на овластување.

Член 32

Собранието на Општинската заедница учествува во работата на Собранието на општина Кавадарци во согласност со Статутот на општина Кавадарци.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА**Член 33**

Финансирањето на Општинската заедница се врши според соодветните одредби на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување.

Член 34

Со Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница поблиску се уредуваат прашањата во врска со финансирањето на Општинската заедница.

V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА**Член 35**

Општинската заедница обезбедува вршење на стручните, административните и финансиските работи од својата надлежност преку Стручна служба организирана како работна заедница во нејзин состав.

Член 36

Организацијата и делокругот на Стручната служба на Општинската заедница се утврдува со Статутот или друг самоуправен општ акт на Општинската заедница.

Член 37

Стручната служба на Општинската заедница работи врз основа на Програмата за работа на Собранието.

Член 38

Средствата за работа на Стручната служба ги утврдува Собранието со финансискиот план, врз основа на Програмата за работа на Општинската заедница.

Член 39

Меѓусебните права и обврски на Општинската заедница и работниците на Стручната служба се регулираат со посебна спогодба, во согласност со Закон.

VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА, КОНТРОЛА И ОДГОВОРНОСТ**Член 40**

Работата на Собранието и на другите органи на Општинската заедница е јавна.

Начинот на обезбедување на јавноста во работењето се регулира со Статутот на Општинската заедница.

Член 41

Начинот на информирањето на членовите на Општинската заедница за работата на нејзините управни органи и Стручната служба се уредува со Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница.

Член 42

Општинската заедница е одговорна за вршењето на својата дејност пред Собранието на општината Кавадарци на кое му поднесува годишен извештај за својата работа.

Собранието на Општинската заедница е должно да ги разгледа забелешките, препораките и предлозите на општествено-политичките заедници и да ги извести за донесените заклучоци.

Член 43

Општинската заедница организира самоуправни контрола од нејзините членови над работата на органите на управувањето и Стручната служба, како и над начинот и условите под кои се укажува здравствената заштита.

Начинот на организирањето на самоуправната контрола поблиску се уредува со Статутот или друг општ акт на Општинската заедница.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Со денот на отпочнувањето со работа на Општинската заедница, на неа преминуваат сите права и обврски на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес и Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес.

Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес и Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес продолжуваат со работа и по склучувањето на оваа спогодба, до денот на конституирањето на Општинската заедница.

Член 45

Работниците на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците и земјоделците на општина Кавадарци, преминуваат во Стручната служба на Општинската заедница.

Член 46

Измени и дополнувања на Спогодбата се вршат според постапката за нејзиното склучување утврдена со член 4 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување.

Член 47

Оваа спогодба се смета за усвоена кога за неа со мнозинство на гласови се изјаснат мнозинството од соборите на корисниците на услугите и мнозинството од соборите на давателите на услугите, а за склучена — кога ја потпишат овластените претставници на корисниците на услугите и на давателите на услугите.

Оваа спогодба ќе се применува на сите корисници на услугите и на сите даватели на услугите од подрачјето на Општинската заедница.

Оваа спогодба ја потврдува Собранието на општина Кавадарци.

Член 48

Подготовките за конституирање на Општинската заедница — Кавадарци ќе ги изврши Иницијативен одбор, именуван од Собранието на општина Кавадарци.

Член 49

Првото собрание на Општинската заедница — Кавадарци ќе го свика Иницијативниот одбор најдоцна до 30 април 1974 година.

Бр. 952

18 февруари 1976 година
Кавадарци

За Иницијативниот одбор,
Претседател,
Ратко Митев, с.р.

110.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр 21/71) и член 23, став 9 од Самоуправната спогодба за основање Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски доход) се плаќа:

а) По стапка од 10% на катастарски приход (доход), во кој се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 2,60%,

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита над задолжителните видови — од 7,40%;

б) По 30,00 динари за секој член (за секое осигурено лице) од домаќинствата, кој износ содржи:

— износот од 7,80 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита,

— износот од 22,80 динари на име придонес за правата од здравствено осигурување над задолжителните видови.

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја (паушалисти), а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 60,00 динари за домаќинство, во кој износ се содржани:

— износот од 15,60 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита,

— износот од 44,40 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови;

б) по 30,00 динари за секој член од домаќинството (за секое осигурено лице), во кој износ се содржани:

— износот од 7,80 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита, и

— износот од 22,20 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-779 од 18. 12. 1974 година.

Бр. 01-952

20 декември 1975 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с.р

111.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6, член 25, став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23, точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на осигурениците привремено вон работен однос за 1976 година.

II

За лицата кои привремено ќе останат вон работен однос и кои во одредениот рок утврден според Законот за материјално обезбедување на привремено безработните ќе се пријават во Заедницата за вработување врз основа на што ќе имаат право на материјално обезбедување и право на здравствена заштита, придонесот за здравствено осигурување ќе се плаќа:

— по 7,5% од основицата на бруто износот што служи за материјално обезбедување;

— по 9,80% од основицата на нето износот што служи за материјално обезбедување.

III

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува износот исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица во време за кое се пресметува и исплатува придонес за здравствено осигурување.

IV

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1976 година.

V

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-240 од 2 април 1975 година.

Бр. 01-961

26 декември 1975 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с.р

112.

Врз основа на член 101 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 23, точка 21 од Самоуправната спогодба за основање Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО (ДЕТАШИРАНИ РАБОТНИЦИ)

I

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се пресметува одделно за секој осигурен ризик според единствени износи на придонеси.

Посебен придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

II

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1976 година.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-235 од 2. април 1975 година.

Бр. 01-962

26 декември 1975 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с.р

113.

Врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9, став 1, алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23, точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничката седница на сите три собори, одржана на 26. декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

I

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на семејството и другите лица кои се осигурени според одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени средства доволни за издржување.

II

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат во заедничко семејство и немаат сопствени приходи за издржување.

III

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 500 динари годишно по едно издржувано лице, или ако другите приходи не го надминуваат износот од 200 динари месечно по едно издржувано лице, или ако катастарскиот приход или другите приходи заедно не го надминуваат износот од 1.750 динари годишно по едно издржувано лице.

Уверението за семејната и материјалната положба од управа за приходи да гласи од претходната година.

IV

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во член 3 на оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците на неговата издршка со најмалку 375 динари месечно.

V

Се смета дека лицата земени на издржување немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи односно приходите на нивните родители по член на домаќинство не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука.

VI

Како приходи во смисла на член 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и другите примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи со кои се установува одделното примање, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

VII

Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе важат додека со Самоуправен договор на Заедницата на здравственото осигурување на СР Македонија или со соодветен акт на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување во СР Македонија овие износи не бидат определени поинаку.

VIII

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување, донесена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Кавадарци, бр. 01-228 од 27 март 1975 година

IX

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

X

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-228 од 27. март 1975 година.

Бр. 01-963

26 декември 1975 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с.р

114.

Врз основа на член 88 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 23, став 1, точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на задничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапката за задолжително издвојување на средствата во резервниот фонд на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Кавадарци за 1976 година се утврдува на 3% од вкупните приходи на Заедницата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Член 3

Со влегувањето во сила на ова одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-778 од 18 декември 1974 година.

Бр. 01-953

26 декември 1975 година

Кавадарци

Собор на делегатите на давателите на услуги,

Претседател,

д-р Тоде Галев, с.р.

Собор на делегатите на корисници на услуги — работници

Претседател,

Марија Горѓиева, с.р.

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на Зухра Имшиќ од село Лојане, Кумановско, против тужениот Исмет Имшиќ, со непознато место на живеење, вредност 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Исмет Имшиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот или да ја соопшти својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му одреди привремен старател, согласно чл. 77 од ЗПП, кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1298 од 19. XI. 1975 година. (23)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на бракот по тужбата на тужителот Душан Ристов од село Ваташа, Кавадарци, против тужената Ленка Ристова, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Ленка Ристова да се јави во судот или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ се определи старател кој ќе ја застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2811/1972. (24)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Темелкоска Блага од Прилеп, ул. „Цане Коњарец“ бр. 151-а, поднесе тужба до овој суд за оспорување на татковство против Цветковски Љубе, од село Мало Коњари и Темелкоска Гордана, сега двајцата во неизвесност со непознато место на живеење.

Бидејќи тужените Љубе и Гордана се во неизвесност, се покануваат во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јават во овој суд или да одредат свои застапници. Во спротивно на истите ќе им бидат одредени застапници по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 20/76. (22)

визидгэххэүд олапиг үо овлэгэлэгийн олонгэлвэг
Ејуп Муртезани од Тетово, ул. „101“ бр. 26 за завршено IV одделение во Трговското училиште на Трговската младина во Тетово, през учебната 1939/40 година, се огласува за неважно.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 113/76.
(25)

РЕДОВНА ЛИКВИДАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА УРБАНИЗАМ, АРХИТЕКТУРА И КОМУНАЛНО СТОПАНИСУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје донесе решение Рл. 1/76 од 24. II. 1976 година за спроведување на постапка за редовна ликвидација на Заводот за урбанизам, архитектура и комунално стопанисување — Гевгелија.

За ликвидационен управник се назначува Зора Чавдарова од Гевгелија, ул. „Илија Миев“ бр. 24.

Се повикуваат должниците да ги исплатат своите долгови веднаш, а доверителите да ги пријават своите долгови до ликвидациониот управник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службен весник на СРМ“.

Огласот за спроведување на постапката за редовна ликвидација е истакнат на судската табла на 24. II. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 24. II. 1976 година.
(52)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Шумарскиот институт — Скопје распишува

КОНКУРС

1. За избор на научен соработник или реизбор на асистент во Отсекот за педологија и микробиологија со исхрана на шумските почви.

2. За избор на научен соработник или реизбор на асистент во Отсекот за заштита на шумите и нејзините производи.

Кандидатите треба да поднесат куса биографија, список на научни и стручни трудови, како и самите трудови и да ги исполнуваат условите по Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/1974).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА СРМ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

За избор на еден асистент во Одделението за лозарство.

Услови:

Кандидатот да има завршено земјоделски факултет — лозаро-овоштарски смер со среден успех

најмалку 8, да е стажант во научна институција, да покажува способност и наклоност за научна работа од областа на лозарството и винарството, да ја регулирал воената обврска и да не е постар од 27 години.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Пријавите со опис на движењето на работата, со куса биографија се доставуваат до Заводот за унапредување на лозарството и винарството на СРМ — Скопје.

(53)

СОДРЖИНА

	Страна
66. Програма за користење на средствата наплатени од паричните казни изречени од судовите од општа надлежност — — —	121
67. Правилник за начинот и условите за известување на надлежните органи за извршеното систематско набљудување и испитување на загаденоста на воздухот на територијата на Републиката — — —	121
68. Правилник за потребните стручни кадри, опрема, уреди, инструменти и простории што мораат да ги имаат организациите на здружен труд, определени да вршат контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот — — — — — — — — — —	122
69. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 47/74 од 16 јануари 1976 година —	122
70. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 53/75 од 4 февруари 1976 година —	123
71. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 93/75 од 16 јануари 1976 година —	124

Општи акти на самоуправните интересни заедници

108. Договор за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на колпортерите на печат — — — — — — — —	124
109. Самоуправна спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци	128
110. Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година	132
111. Одлука за утврдување стапката на придонесите за здравствено осигурување на осигурениците привремено вон работен однос — — — — — — — — — —	132
112. Одлука за висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство (деташирани работници) — — — — — — — — — —	133
113. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — — — — — — —	133
114. Одлука за висината на стапката на задолжителната резерва за 1976 година —	134

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат

З Б И Р К А НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Збирката ги содржи, покрај предговор, сите одлуки од судската практика на Врховниот суд на Македонија за десеттото динеш период заклучно со 1974 година.

Материјата е систематизирана по области во три дела:

- одлуки од судската практика по кривично право,
- одлуки од судската практика по граѓанско право,
- одлуки од судската практика по управни спорови.

Кон збирката е даден и регистар на поимите.

Оваа збирка може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружениот труд, и на другите организации во уедначување на судската и управната практика.

Цената е 150 динари.

З А К О Н ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО

со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите

Збирката содржи, покрај републичкиот Закон, и делови од сојузниот Закон за наследувањето што се во важност.

Збирката има за цел да го олесни користењето на Законот за наследувањето, кој спаѓа меѓу првите закони од новата проширена надлежност на републиките со новата содржина и суштина на југословенскиот федерализам. Со објаснувањата и со приказот на судската практика, како и со регистарот на поимите, Збирката претставува една вообличена целина од овој вид, која ќе им послужи како прилично помагало на судовите и другите правосудни и заинтересирани органи, на работните организации, на адвокатите и на сите други што на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за проблемите на наследувањето.

Збирката ја приготвил: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија; судската практика ја средила: Миро слава Каличанин, советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Рецензија и предговор д-р Горѓи Цаца, републички секретар за правосудство. Цената е 42 динари.

Д Е Л О В Н И К НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Овој нов деловник е донесен од Собранието на СРМ при крајот на минатата година, а објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 37/75.

Со Деловникот се утврдуваат правилата за работа и организација на Собранието на СР Македонија, неговите собори, како и на работните тела на Собранието и на соборите.

Цената на збирката е 25 динари.

Се наоѓа во печат:

З Б И Р К А НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

Збирката ги содржи: Закон за бракот, Закон за односите на родителите и децата, Закон за посвојување, Правилник за начинот на водење евиденција за посвоените лица и за определување на документи за посвојувањето, Закон за старателство, Закон за личното име, Закон за прогласување на исчезнати лица за умрени и за докажување смртта, Закон за матичните книги, Упатство за водење на матичните книги, предговор и предметен регистар.

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на граѓаните и студентите.

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Василев-Вардарски, професор на Правниот факултет во Скопје.

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните издавнија:

З Б И Р К А НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена на збирката е 30 динари.

З Б И Р К А ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања.

Збирката има 650 страници во дво бојна корица.

Цена на збирката е 120 динари.

З Б И Р К А НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА на Уставниот суд на Македонија

Цена на збирката е 50 динари.

З Б И Р К А НА ПРОПИСИ за изборниот систем во организациите на здружениот труд (избор на работнички совети, други органи на управување и директори), со објаснувања и обрасци.

Цена на збирката е 45 динари.

Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.